



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 9 август 1978

Скопје

Број 29

Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

367.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 6 јули 1978 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Незир Рамадан Незири, од Скопје,
2. Ајдини Сами Меметали, од с. Бродец,
3. Митре Стево Ристевски, од Битола,
4. Доста Коле Митреска, од с. Лескоец,
5. Слободан Сотир Блажевски, од Битола.

II

Од неиздржаниот дел од казната се простат 12 месеци на:

1. Славко Мирче Груевски, од Гостивар.

III

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Александар Димитар Димитриев, од Скопје,
2. Авдираим Шакир Руимовски, од нас. Драчево,
3. Крсте Насте Ристевски, од Охрид,
4. Љубе Трајан Цветановски, од с. Ново Село,
5. Стјепан Иван Покупец, од Скопје,
6. Јане Ѓорѓи Манасиев, од Кочани,
7. Драги Филип Данчевски, од с. Бразда,
8. Павле Борис Велевски, од Битола,
9. Ирина Михаило Варзиќ, од Битола.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 месеци на:

1. Сејфули Цемаил Ракип, од с. Чегране.

V

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Димитар Атанас Варсанис, од Титов Велес,
2. Камберали Фаик Рамизи, од с. Голема Речица,
3. Петар Прокопие Забазановски, од Скопје,
4. Симо Митре Шамоски, од с. Могила,
5. Муамет Фаик Исмаили, од с. Голема Речица,
6. Реџеп Рустем Исмани, од Урошевац,
7. Фадил Шабан Небиов, од с. Бучин.

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 години на:

1. Симеон Ѓорѓи Ивановски, од Ресен.

VII

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Стана Васо Симиќ, од Ѓорче Петров,
2. Ајдар Амдија Муратовски, од с. Могорче,
3. Суља Сулејман Неврус, од с. Долно Татеша,

4. Трајче Перо Бошков, од с. Возорци,
5. Доно Станоја Камчев, од Кавадарци,
6. Кирил Љубен Стојанов, од с. Ново Коњарево,
7. Велика Петруш Ристова, од с. Теранци.

VIII

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Благој Коста Беговски, од Битола,
2. Ристо Јордан Митревски, од Кочевје.

IX

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ристо Гело Георгиев, од Кавадарци.

X

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Етем Кемил Наџиповски, од с. Г. Папрадник,
2. Јован Тодор Ангелов, од Штип,
3. Цека Реџеп Сулејман, од Дебар,
4. Ката Владо Ташева, од с. Крњево,
5. Адил Вашини, од с. Манастирица,
6. Мемедалија Абедин Мемедали, од с. Шипковица,
7. Благоја Бојко Стојановски, од Скопје.

XI

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Геро Методи Максимовски, од с. Огут.

XII

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот не сторат ново кривично дело во рок од 1 година на:

1. Акиф Шакир Муслиовски, од с. Д. Косо-врасти.

XIII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Акиф Вашини, од с. Манастирци,
2. Душко Христо Константинов, од Битола.

XIV

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Новица Ѓорѓи Цветановиќ, од с. Јаковљево.

XV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци и 15 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Верка Рампо Неделкоска, од Прилеп.

XVI

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Воин Трајан Митревски, од с. Раица,
2. Марица Видоја Илиќ, од Ниш.

XVII

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Ордан Ѓорѓи Коцев, од Кавадарци.

XVIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-226
6 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

368.

Врз основа на член 22 од Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“, бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕТО СО РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

1. Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот ќе почне со работа на 1 октомври 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1639/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

369.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/78 и 13/78), во распоредот на девизите реден број 16 „Собранија на општините, градот Скопје и за Заедницата на општините и градовите на Македонија“ износот „2.000.000“ се заменува со „1.000.000“ а износот „5.000.000“ се заменува со „4.000.000“;

— во реден број 25 од распоредот „Девизна резерва“ износот „3.450.000“ се заменува со износот „4.450.000“, а износот „6.431.000“ се заменува со износот „7.431.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1638/1
14 јули 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

370.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за основање на организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

1. Приходот што ќе го оствари организацијата на здружениот труд за приредување игри на среќа — Лотарија на Македонија во 1978 година, по одбивањето на износот за исплата на добивките и за финансирање на VIII медитерански игри, ќе се распределува во проценти на следниве корисници:

	од редовна и вонр. лотар.	во %		
		од економ. лотар.	од спорт. прогр.	од лого
а) Лотарија на Македонија	39	39	39	39
б) Заедница на Југословенска лотарија	1	—	1	1
в) Социјално-хуманитарни организации	60	61	—	30
г) Физичка култура и Фудбалски сојуз на Југославија	—	—	60	30

2. Приходот од точката 1 под а) ќе го користи Лотаријата на Македонија за покривање на трошоците на работењето, личните доходи, законските и договорни обврски и фондовите на работната заедница.

Приходот од точка 1 под б) ќе се користи за трошоците на работењето на Заедницата на Југословенската лотарија.

Приходот од точката 1 под в) е наменет за финансирање на целите на социјално-хуманитарните дејности.

Приходот од точката 1 под г) ќе се користи, по одбивањето на износот на Фудбалскиот сојуз на Југославија во висина што одговара на 10% од планираниот промет на спортската прогноза за изградба, опремување, инвестиционо и техничко одржување на објектите за физичка култура.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 23-923/1
24 април 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

371.

Врз основа на член 41 алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел 3, точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 28 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

1. За помошник на секретарот на Претседателството на СРМ се именува Трајче Нацеџски.

2. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-224
30 јуни 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

286.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија, а заради усогласување на начинот на користење на средствата издвоени за изградба и реконструкција на патната мрежа од IV ред и остварување на задачите од Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија од 1976 до 1980 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините го склучија следниов

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ОД IV РЕД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој општествен договор се утврдува начинот на обезбедување и користење на средствата за изградба и реконструкција на патната мрежа од IV ред во периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2

Од средствата за инвестиции во стопанството (дел задржан за определени намени) во периодот од 1976 до 1980 година, Републиката ќе обезбеди 50 милиони динари за учество во изградбата и реконструкцијата на патната мрежа од IV ред во Републиката.

Учесниците во Договорот се спогодија средствата од 50 милиони динари да се користат за учество во вкупната вредност на работите на патиштата од IV ред, без обврска на враќање.

За обезбедување на побрза изградба и реконструкција на патната мрежа од IV ред, Собранието на СР Македонија ќе изврши и измени во односите на распределбата на средствата за јавни патишта што се формираат од надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила и од други извори на приходи определени со посебни прописи, како и на приходите остварени во определен износ од малопродажната цена на бензинот и плинското масло во корист на патиштата од IV ред. Стапката за издвојување во корист на патиштата од IV ред при надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила и од други извори на приходи определени со посебни прописи ќе ја зголеми од 15% на 20%, а стапката од приходите остварени во определен износ од малопродажната цена на бензинот и плинското масло од 18% на 25%.

Член 3

Собранијата на општините се обврзуваат средствата што ќе ги остварат од прераспределба на средствата за јавни патишта што се формираат од надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила и од други извори на приходи определени со посебни прописи и од приходите остварени во определен износ од малопродажната цена на бензинот и плинското масло да ги наменат за изградба и реконструкција на патната мрежа од IV ред и да обезбедат најмалку исто толку средства од досегашните реловни приходи по овој основ.

Собранијата на општините земаат обврска, преку самоуправни спогодби со месните заедници, основните организации на здружениот труд и други органи, организации и заедници, да обезбедат и други потребни дополнителни средства.

Член 4

Средствата од член 2, став 1 на овој договор, Републиката ќе ги обезбеди преку Советот за изградба, реконструкција и одржување на патиштата, а ќе се користат на начин и под услови што ќе се утврдат со програмата што ќе ја утврди Извршниот совет во договор со соодветните органи на општините.

Учесниците на Општествениот договор се спогодија при подготвувањето на програмата приоритет да им се даде на патиштата од IV ред во пограничните подрачја, на подрачјата од интерес за општонародната одбрана и на подрачјата што со прераспределбата на приходите добиваат релативно помалку средства.

Член 5

Потписниците на Договорот се согласија, во случај на ненаменска употреба на средствата и неизвршување на преземените обврски од став 1 на член 3 на овој договор, да се покрене постапка за ограничување на правото на користење на средствата од член 2 од Договорот.

Член 6

Општествениот договор, во името на учесниците на договорот, го склучуваат нивните овластени органи.

Општествениот договор се смета за склучен кога ќе го потпишат во истоветен текст овластените претставници — потписници на Општествениот договор.

Општествениот договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2119/1
12 март 1976 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Собранието на СР Македонија
Собрание на општината
Берово,
Собрание на општината
Битола,
Собрание на општината
Брод Македонски,
Собрание на општината
Валандово
Собрание на општината
Виница Македонска,
Собрание на општината
Гевгелија,
Собрание на општината
Гостивар,
Собрание на општината
Дебар,
Собрание на општината
Делчево,
Собрание на општината
Демир Хисар,
Собрание на општината
Кавадарци,
Собрание на општината
Кичево,
Собрание на општината
Кочани,
Собрание на општината
Кратово,
Собрание на општината
Крива Паланка,
Собрание на општината
Крушево,
Собрание на општината
Куманово,
Собрание на општината
Неготино,
Собрание на општината
Охрид,
Собрание на општината
Прилеп,
Собрание на општината
Пробиштип,
Собрание на општината
Радовиш,

Собрание на општината
Ресен,
Собрание на општината
Свети Николе,
Собрание на општината
Скопје,
Собрание на општината
Струга,
Собрание на општината
Струмица,
Собрание на општината
Тетово,
Собрание на општината
Титов Велес,
Собрание на општината
Штип.

287.

Врз основа на член 128, 138 и 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) и член 6 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77), работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници во СР Македонија и Синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: учесници во спогодбата) со оваа самоуправна спогодба ги утврдуваат основите и мерилата за:

— распределба на средствата за лични доходи според резултатите од трудот на работниците и нивниот личен придонес во успешното извршување на задачите на работната заедница и според општествено утврдените основи и мерила за распределбата, кои важат за организациите на здружениот труд;

— учество на работниците во распределбата на средствата за лични доходи по основ на мињај труд и солидарност на работниците;

— вреднување на трудот за извршената работа во работното време подолго од 42 часа во неделата, за работата во деновите на одмор и деновите на празници и за работата ноќе;

— определување надоместок на личниот доход за време на привремена спреченост во работата поради болест, годишен одмор и други отсуства од работа;

— утврдување на висината на личните примања од средствата за заедничка потрошувачка и на личните примања што ги товарат материјалните трошоци.

Учесниците во спогодбата се согласни на единствен начин да ги регулираат и другите прашања што се од значење за склучувањето и применувањето на спогодбата, како што се: обврските и одговорностите на учесниците во применувањето и спроведувањето на одредбите од оваа спогодба, пристапувањето и истапувањето, постапката за из-

мени и дополнувања на спогодбата како и други прашања од заеднички интерес.

Член 2

Учесниците во спогодбата се обврзуваат да се залагаат, во рамките на утврдените заеднички основи и мерила од оваа спогодба и Општествениот договор, работниците во работните заедници самостојно да одлучуваат за распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во согласност со програмата за работа и оцената за извршената работа.

Член 3

Учесниците во спогодбата се обврзуваат:

— заедничките основи и мерила од оваа самоуправна спогодба постојано да ги унапредуваат и усовршуваат во согласност со одредбите од Законот за здружениот труд, другите прописи и со политичките ставови на Сојузот на комунистите и на Сојузот на синдикатите;

— средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници да се усогласуваат со висината и движењето на личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка на работниците во основните организации на здружениот труд од областа на стопанството на општествено-политичките заедници, водејќи притоа сметка и за значењето на работите и вршењето на работните задачи, за посебните услови за работа и за одговорноста при работите односно работните задачи;

— односите во стекнувањето и распределбата на средствата за лична и заедничка потрошувачка да се утврдуваат на тој начин така што нивото, движењето и односите во личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка да бидат во согласност со обемот и квалитетот на остварените резултати во работата, земајќи ги предвид видот и сложеноста на извршените работи и одговорноста за нивното извршување, користењето на работното време и другите услови за работа, остварените заштеди во работата, рационализацијата на трудот и нивниот придонес во општото зголемување на општествената продуктивност на трудот во општествено-политичките заедници; и

— во работните задачи да се разработуваат и усовршуваат основите и мерилата за утврдување на работниот придонес, така што секој работник да биде заинтересиран за остварување на подобри резултати со порационален и поефикасен труд.

Член 4

Средствата за лични доходи, во смисла на оваа самоуправна спогодба, ги сочинуваат средствата наменети за лични доходи за редовната работа со полно и неполно работно време, за работата подолго од 42 часа во неделата, за работата во деновите на одмор и деновите на празници и за работата ноќе, за минатиот труд, за исплати по основ на извршување на привремени и повремени работи (договор за дело) и за надоместоци на личните доходи.

Член 5

Средствата за заедничка потрошувачка, во смисла на оваа самоуправна спогодба, ги сочинуваат паричните средства наменети за решавање на станбените потреби и за објекти за општествен стандард и стручно образование и личните примања за задоволување на другите заеднички потреби на работниците во работните заедници.

Член 6

Личните примања од средствата за заедничка потрошувачка, во смисла на оваа самоуправна спогодба, ги опфаќаат средствата на непосредна исплата на следниве намени:

- регрес за годишен одмор;
- испратнина при одење во пензија;
- јубилејни и други награди;
- помошти по основ на солидарност;
- надоместок за општествена исхрана; и
- за други заеднички потреби.

Член 7

Личните примања што ги товарат материјалните трошоци, во смисла на оваа самоуправна спогодба, се:

- дневниците за службено патување во земјата и во странство;
- надоместокот на трошоците за превоз на работниците при доаѓање и одење на и од работа;
- надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел;
- надоместокот за одвоен живот, теренски додаток, селидбени трошоци и други надоместоци.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 8

Учесниците се обврзуваат во самоуправните општи акти за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка да се утврди и поблиску да се разработи следново:

1. класификација на сите работи и работни задачи, тргнувајќи особено од природата и значењето на работите, нивниот обем, сложеноста, одговорноста и сл.;
2. работни норми и нормативи за квалитетот на работите и работните задачи во работната заедница, тргнувајќи од плановите и програмите за работа; и
3. личниот доход да се определува според однапред утврдени основи и мерила.

Член 9

Со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците во работната заедница обезбедуваат личните доходи да се утврдуваат според придонесот во работата и да се споразат со резултатите на трудот и работењето што ги остварува во работната заедница во целина.

Придонесот на работникот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот во работењето, имајќи ги предвид особено:

- обемот и сложеноста на работата;
- квалитетот на остварените резултати од работењето;
- успешноста во користењето на средствата на трудот;
- остварените заштеди;
- користењето на работното време;
- одговорноста; и
- условите под кои работникот работи.

Член 10

Покрај начелото за распределба според трудот, работниците во работната заедница го применуваат и начелото на солидарност, предимствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка поради покривањето на определени социјални и други потреби на работникот и на членовите на неговото семејство.

Врз основа на начелото на солидарност, работникот од средствата за лични доходи остварува гарантиран личен доход, личен доход на работник со намалена работна способност и за вложен труд на ученик кој со практична работа се оспособува за вршење на определено занимање.

Основите и мерилата за користење на средствата за заедничка потрошувачка, според начелото на солидарност, се утврдуваат со самоуправен општ акт согласно со оваа самоуправна спогодба.

Член 11

Работникот што со иновација, рационализација или друг вид творештво во работата или со вонреден придонес во извршувањето на работите и работните задачи во значителна мера придонесува за подобра организација и метод на работа на работната заедница има право на посебен надоместок под услови утврдени со самоуправниот општ акт.

1. Обем и сложеност на работата

Член 12

За утврдување на обемот на работата се земаат предвид работите и работните задачи што произлегуваат од планот и програмата за работа на органот на управата.

Учесниците во спогодбата се согласни да извршат нормирање на сите работи и работни задачи што можат да се мерат со определени егзактни или искусвени мерила, како што се: работи на препис (дактилографски работи), стенографски работи, работи на писарница, финансиско-материјални книжења, преведување, лекторирање, одржување на згради и други средства за работа, како и други помошни работи.

За работите и работните задачи за кои не постојат егзактни или искусвени мерила за утврдување на обемот на работата, со самоуправен општ акт се утврдуваат мерила за нивната оценка и врз основа на нив се оценуваат резултатите од трудот и придонесот на секој работник.

Оценувањето на работите и работните задачи од став 3 на овој член претставува посебен начин на мерење на резултатите и на придонесот на работниците.

Член 13

За сите работи и работни задачи од делокругот на работењето на работната заедница утврдени со самоуправниот општ акт за систематизација на работите и работните задачи, учесниците се согласни да се утврди степенот на нивната сложеност, тргнувајќи од наједноставните до најсложените работи.

Член 14

При утврдувањето на степенот на сложеноста на работите односно работните задачи, се тргнува од потребното ниво на знаење, способноста стекната со работа, методите на работа што ги бара определена работа и задачи, потребната самостојност, креативноста во работата и разновидноста на работните задачи во рамките на определена работа и др.

Степенот на сложеноста на работите и работните задачи и нивните меѓусебни односи, врз основа на елементите од став 1 на овој член, се утврдуваат со аналитичка процена на работите и работните задачи.

Во рамките на секој степен — група, која ја означува сложеноста на работите и работните задачи што се во тој степен групирани, можат да се формираат подгрупи и да се врши натамошно расчленување на сложеноста на работите.

2. Квалитет на остварените резултати од трудот

Член 15

Учесниците во спогодбата се обврзуваат со самоуправни општи акти да ги утврдат мерилата и критериумите за оценка на квалитетот на извршените работи и работни задачи.

При утврдувањето на мерилата и на критериумите од став 1 на овој член, ќе се тргнува од степенот на успешноста во применувањето на материјалните и на процесуалните прописи, како и на самоуправните општи акти што ја регулираат одделната област-гранка на управата, стручната обработка и содржајност односно административната, техничката обработка и содржајноста и личниот придонес на работникот во унапредувањето на работата на органот на управата — стручната служба со креативна работа, иновација, рационализација или друг вид творештво.

3. Успешност во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата и користење на работното време

Член 16

Учесниците се обврзуваат со самоуправниот општ акт да ги разработат критериумите и мерилата врз основа на кои ќе се утврдува придонесот

на работникот по основ на успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата со основен и потрошен материјал, ефикасното користење на работното време и извршувањето на планските задачи во предвидениот рок.

Критериумите и мерилата од став 1 на овој член ќе се утврдуваат и вреднуваат во зависност од специфичните услови во работата и работењето на секоја работна заедница.

4. Одговорност во работата

Член 17

При утврдувањето на критериумите и мерилата за степенот на одговорноста, се тргнува од одговорноста врзана со функцијата на органот, потребната одговорност за совесно извршување на работите и работните задачи во процесот на работењето, неопходноста од ефикасна организација и координација во извршувањето на плановите и на програмите за работа, одговорноста за средствата за работа и за материјално-финансиското работење и др.

5. Услови под кои работникот работи

Член 18

Учесниците во спогодбата се обврзуваат да утврдат мерила и критериуми за распределба на средствата за лични доходи во зависност од условите под кои работникот ги извршува своите работи и работни задачи, како што се: работа на терен, на отворен простор, работа со странки, работа во бучава и други неподобни услови во работењето, односно работи сврзани со опасност по здравјето и животот на работникот и слично.

6. Постапка и начин за оценка на резултатите од трудот

Член 19

Учесниците во спогодбата се обврзуваат во самоуправните општи акти да ги утврдат постапката и начинот за оценување на резултатите од трудот на работниците, мерилата за квалитативна и квантитативна оценка за извршување на работите и работните задачи, како и содржината и начинот на водењето на евиденцијата за извршените работи и работни задачи на работниците во работната заедница.

Врз основа на утврдената постапка и начин од став 1 на овој член се врши утврдување и исплаќување на личните доходи на работниците во работната заедница.

7. Минат труд

Член 20

Учесниците во спогодбата се согласни придонесот на работникот по основ на минат труд да зависи од зголемувањето на доходот постигнато со подобро користење, управување и стопанисување со средствата за работа.

Учесниците се обврзуваат да ги применуваат заедничките основи и мерила за остварување на правата на работниците по основ на минат труд, кои ќе бидат утврдени со закон односно со општествен договор.

До донесувањето на заедничките основи и мерила од став 1 на овој член, а во зависност од признаениот пензиски стаж, врз остварениот личен доход по основ на тековниот труд ќе се применуваат следниве ставови и тоа:

— од 2 до 5 год.	1%	
— од 5 до 10 „	3%	
— од 10 до 15 „	5%	
— од 15 до 20 „	7%	
— од 20 до 25 „	9%	
— од 25 до 30 „	11%	за жени 13%
— од 30 до 35 „	13%	за жени 15%
— над 35 год.	15%	

8. Надоместоци по основ на иновации, рационализации и други видови на творештвото

Член 21

Учесниците во спогодбата се обврзуваат во своите самоуправни општи акти да ги утврдат основите и мерилата според кои работникот што со креативна работа, иновација, рационализација или друг вид на творештво придонесува за резултатите од трудот или за унапредување на работата во работната заедница и во органите на управата воопшто да остварува соодветен посебен надоместок.

Во самоуправниот општ акт поблиску ќе се разработат постапката за реализација на творечкиот труд, проверката на иновацијата и другите видови творештво, како и начинот на следење и евидентирање на постигнатите резултати и нивната примена.

9. Гарантиран личен доход

Член 22

Работникот има право на гарантиран личен доход со кој се обезбедува неговата материјална и социјална сигурност во случаи кога врз основа на резултатите од работењето ќе оствари личен доход под висината на гарантираниот.

Член 23

Личниот доход на приправникот се утврдува, по правило, според основите и мерилата за распределба на личните доходи на работниците во работната заедница — зависно од остварените резултати и придонесот во остварувањето на работите и работните задачи. Вака утврдениот личен доход на приправникот не може да биде понизок од 70% од просечно остварениот личен доход на работниците што вршат исти работи и работни задачи во претходниот пресметковен период со тоа што да не може да биде понизок од гарантираниот личен доход.

На приправникот што ќе го проведе приправничкиот стаж во услови во кои му се обезбедени исхрана и сместување без надоместок, му припаѓа месечен чист личен доход во висина од најмалку 40% од остварениот чист просечен личен доход во Републиката во претходната година.

10. Лични доходи и надоместоци по други основи

Член 24

За работата подолга од 42 часа во неделата, за работата во деновите на празници и за работата ноќе, работникот има право на зголемено учество во распределбата на средствата за лични доходи во висина утврдена со самоуправниот општ акт, а во согласност со одредбите од оваа спогодба и тоа:

— за работата и работните задачи извршени во работното време подолго од 42 часа во неделата, остварената аконтација на личниот доход се зголемува од 25 до 50%;

— за работата ноќе од 22 часот навечер до 5 часот наутро во наредниот ден, остварената аконтација на личниот доход на работникот се зголемува од 20 до 35%;

— за работата во деновите на празници покрај надоместокот според одредбите од Законот, остварената аконтација на личниот доход се зголемува од 25 до 50%.

Член 25

На работникот му припаѓа надоместок на личниот доход за деновите на празници во кои не се работи, за времето на користење на годишен одмор, за платеното отсуство од работа поради стручно оспособување и усовршување на кое е упатен, за времето на боледување, прекиниот на работата без вина на работникот, воена невојба, оспособување и обука за одбрана и заштита, учеството во територијална одбрана и цивилната заштита, одзив на покани од воени и други органи до кои е дојдено без вина на работникот, за вршењето на јавни функции, како и за други случаи на отсуствување од работа утврдени со самоуправниот општ акт или закон.

Основицата за надоместокот на личниот доход во случаите од став 1 на овој член се утврдува врз основа на просечната аконтација на личниот доход на работникот остварена во последните три месеци, доколку со закон не е определено поинаку.

Член 26

За време на отсуство поради боледување за првите 30 дена доколку за одделни органи со закон не е определено поинаку, на работникот му припаѓа надоместок на личниот доход и тоа:

— 100% од основицата во случај на боледување поради несреќа на работа, професионално или заразно ободување; и

— за другите случаи 80% од основицата за првите 7 дена боледување и 90% од основицата за преостанатите денови (до вкупно 30).

Член 27

Учесниците во спогодбата се согласија највисокиот личен доход да се утврдува, тргнувајќи од: — остварените резултати и успехот во работењето;

— сложеноста, општествената одговорност и значењето на работните задачи што работникот ги извршува; и

— обемот и степенот на сложеноста и условите за работа на органот.

Во највисокиот чист личен доход не влегуваат личните примања, како што се: награди за општествени признанија, награди и надоместоци по основ на новаторство, рационализаторство, технички унапредувања, авторски права, посебни додатоци што врз основа на закон се определуваат за одделни органи односно работници и сите примања остварени надвор од организацијата во која работникот е вработен на неопределено време.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Член 28

Учесниците во спогодбата се согласни да утврдат основи и мерила што се применуваат при исплатата на средствата за заедничка потрошувачка и тоа за: регрес за годишен одмор, партиципација во трошоците за општествена исхрана, испратнина, солидарни помошти, јубилејни и други награди, стручно, општо и марксистичко образование, дотации и други надоместоци за заеднички излети и патувања и др.

При утврдувањето на основите и мерилата од став 1 на овој член, ќе се применува предимствено начелото на солидарност во покривањето на определени социјални и други потреби на работниците со пониски лични доходи, потоа, резултатите од работењето и минатиот труд.

Член 29

Регресот за годишен одмор може да изнесува од 30 до 60% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година. Во овој регрес е содржано и регресирањето на пансионот во одморалиштата.

Член 30

Испратнината при одење во пензија може да изнесува до 3 просечни месечни лични доходи што работникот ги остварил во последните 12 месеци.

Доколку испратнината за работниците на одделни органи е со закон определена поинаку, се применуваат одредбите од тој закон.

Член 31

Партипацијата на трошоците и општествената исхрана, каде е таа организирана или се обезбедува со топол оброк во друга организација, може да изнесува по вработен до 10% од просечниот чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

По исклучок, топлиот оброк може да се земени со ладен, меѓутоа, партипацијата не може да се исплатува во пари и бонови.

Работната заедница може да ги здружува средствата за заедничка потрошувачка со други организаци и заедници, со цел да организираат заедничка општествена исхрана.

Член 32

По основ на солидарност може да се исплатуваат:

— помош на семејството во случај на смрт на работникот во висина на двомесечен чист личен доход. За работникот што има понизок чист личен доход од просекот на организацијата, основ за помошта претставува просекот на организацијата;

— во случај на смрт на член на потесното семејство или кога е работникот на подолготрајно боледување, помошта може да изнесува до висината на едномесечен просечен чист личен доход остварен во организацијата во претходната година;

— еднократна помош на работникот во случај на елементарни непогоди или пожари што предизвикале штета на работникот и неговото семејство во висина до двомесечен просечен чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходната година;

— еднократна помош на работникот во случај на настапување на потешка инвалидност во висина утврдена во alineјата 3 од овој член.

Предлог за исплата на наведените видови помошти дава основната организација на синдикатот.

Член 33

Јубилејните и други награди што се исплатуваат на работникот можат да изнесуваат најмногу до висината на просечен месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година.

Јубилејни награди по основ на поминато време на работа можат да се исплатуваат за поминати најмалку 10 години работа.

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 34

Издатоците на товар на материјалните трошоци што се утврдуваат со самоуправниот општ акт можат да изнесуваат и тоа:

— дневницата за службено патување во земјата до 12% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, а доколку одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложената сметка — до 15% од истата основица;

— дневниците за службено патување во странство — до висината утврдена со пропис за органите на управата;

— надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел по изминат километар — до 25% од највисоката цена на бензинот за еден литар;

— надоместокот за теренски додаток — до 6% дневно од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година, а во зависност од условите и оддалеченоста на теренот, организираноста на сместувањето и исхраната на работниците и др.;

— надоместокот за одвоен живот — до 65% од просечниот месечен чист личен доход исплатен во стопанството на Републиката во претходната година

Работниците имаат право на надоместок на трошоците за превоз за доаѓање и враќање на и од работа до висината на цената на тарифата во градскиот јавен превоз намалена за 20%, во случај кога оддалеченоста на станот од седиштето на организацијата е над 2 км.

V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 35

За спроведување и следење на оваа спогодба, учесниците формираат Конференција на учесници-

те во спогодбата (Конференција), која ја сочинуваат:

- по еден делегат од секоја општина;
- десет делегати од републичките органи на управата;
- еден делегат од Собранието на град Скопје; и
- еден делегат од Синдикатот на работниците од општествените дејности.

Мандатот на делегатите на Конференцијата трае 4 години.

Член 36

Конференцијата избира од составот на своите делегати претседател, заменик на претседателот и комисија за следење на оваа спогодба.

Конференцијата донесува деловник за својата работа.

Конференцијата работи на седници што се одржуваат по потреба, а ги свикува претседателот по сопствена иницијатива или по барање на еден или повеќе учесници во спогодбата.

Конференцијата полноправно работи ако на седницата присуствуваат најмалку две третини од делегатите, а одлуките се полноважни ако за нив гласа мнозинството од вкупниот број на делегати.

Член 37

Конференцијата ги врши следниве работи:

— го следи спроведувањето на оваа спогодба и за констатираните појави и проблеми ги известува учесниците;

— им предлага на учесниците преземање неопходни мерки за спроведување на оваа спогодба;

— предлага мерки за доследна примена на заедничките основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка;

— го утврдува предлогот на самоуправната спогодба, односно нејзините измени и дополненија;

— ја анализира примената на оваа спогодба, утврдува неизвршување на обврски од страна на одделни учесници и нив ги опоменува; и

— врши и други работи од делокругот на примената на оваа спогодба.

Член 38

При заземање на ставови во Конференцијата, секој делегат е должен да постапува во согласност со насоките и основните ставови на работниците при учесниците што делегираше, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси.

Член 39

Од редот на делегатите Конференцијата избира комисија за следење на примената на оваа спогодба.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 11 члена, чии мандат трае 2 години.

Комисијата од своите членови избира претседател и негов заменик.

Член 40

Комисијата од член 39 на оваа спогодба ги врши следниве работи:

— изготвува анализи и друг информативен материјал во врска со примената на оваа спогодба;

— дава мислења, објасненија и упатства за примената на оваа спогодба;

— изготвува нацрт на спогодба, односно на нејзините измени и дополнувања;

— води постапка за утврдување на непочитувањето на оваа спогодба и предлага соодветни мерки;

— ја оценува оправданоста за пристапување на нови учесници кон оваа спогодба; и

— врши и други работи што ќе и ги довери Конференцијата.

Член 41

Доколку работниците на одделни работни заедници не ја прифатат оваа спогодба или не ги применуваат заедничките основи и мерила, основната организација на синдикатот е должна да организира расправа со работниците во таа работна заедница и да ги бара причините и објаснувањата

за таквото однесување. Расправата може да се организира и во рамките на општинскиот совет на Сојузот на синдикатите, односно градскиот одбор на синдикатот на работниците од општествените дејности.

Ако работниците во работната заедница не го усогласат својот самоуправен општ акт со оваа спогодба, работниците во работните заедници кај другите учесници во спогодувањето, основната организација на синдикатот, органите од став 1 на овој член, органот на самоуправната работничка контрола или општествениот правобранител на самоуправувањето, можат да покренат спор пред основниот суд на здружениот труд за усогласување на самоуправниот општ акт со оваа спогодба.

Член 42

Конференцијата на учесниците, односно комисијата од член 39 на оваа спогодба, може да го предупреди органот на управување и органот на самоуправната работничка контрола на одделен учесник за дејствата и пропустите што не се во согласност со оваа спогодба, односно за неизвршувањето на обврските утврдени во неа.

Органот на работната заедница што е предупреден во смисла на став 1 од овој член е должен да заземе став и да ја извести за тоа Конференцијата односно комисијата.

Спрема учесниците во спогодувањето, кои ќе утврдат основи и мерила што се во спротивност со одредбите од оваа спогодба или нив не ги применуваат, ќе се применуваат мерки утврдени со закон што се преземаат за општествена заштита на самоуправните права и на општествената сопственост.

Член 43

Ако работната заедница на органот не се придржува кон заедничките основи и мерила од оваа спогодба, Службата на општественото книговодство непосредно ќе ја примени мерката — враќање на повеќе исплатените лични доходи и на средствата за заедничка потрошувачка.

Враќањето на повеќе исплатените средства во претходниот пресметковен период (претходна година), според став 1 од овој член, треба да се изврши најдоцна до усвојувањето на завршната сметка за тековниот период.

Член 44

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Конференцијата и на комисијата во применувањето на оваа самоуправни спогодба се вршат во Републичкиот секретаријат за труд.

По потреба, може да се предвиди партиципација во трошоците во врска со извршувањето на работите од став 1 на овој член.

Член 45

Секој учесник во спогодбата има право да покрене (со писмено барање) постапка за преиспитување на ова спогодба.

Барањето со образложени причини и оформени предлози се доставува до сите учесници преку Конференцијата, кои во рок од 30 дена од приемот на предлогот треба да се изјасни.

Доколку во определениот рок од 30 дена поголемиот број од учесниците не се изјаснат, односно се произнесат негативно во однос на предлогот, предлагачот може пред Основниот суд на здружен труд во Скопје да покрене постапка за поништување на оваа спогодба во целост или во дел од неа.

Член 46

Во случај на согласност со предлогот од член 45 на оваа спогодба, Конференцијата утврдува нацрт за изменување и дополнување на спогодбата и него го доставува до сите учесници.

Постапката за изменување и дополнување на самоуправната спогодба е идентична со постапката за нејзиното донесување.

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Оваа спогодба се смета за склучена кога во истоветен текст ќе биде усвоена од мнозинството на учесниците во спогодувањето.

Самоуправната спогодба е усвоена во работната заедница кога ќе биде прифатена од мнозинството од вкупниот број на работниците во работната заедница.

Склучувањето на спогодбата се врши и по пат на доставување на одлуки за нејзиното усвојување од работните заедници.

Член 48

Кон оваа спогодба можат да пристапат дополнително и други учесници од карактерот на дејноста на учесниците во оваа спогодба.

Во случај кога некој од учесниците одлучи да го откаже учеството во оваа спогодба, должен е тоа да го стори по писмен пат, со што ќе ги запознае сите учесници преку Конференцијата.

Отказниот рок изнесува 6 месеци и почнува да тече од последниот ден во годината во која е отказот доставен до сите учесници преку Конференцијата.

Член 49

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправна спогодба, престанува да важи самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување и распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка во работните заедници на републичките органи и општествено-политички организации, Републичката заедница на вработувањето и Стопанската комора на Македонија (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 23/76), со исклучок на делот што се однесува за распределбата со завршната сметка за 1977 година.

Член 50

Учесниците се обврзуваат во своите самоуправни општи акти поблиску да ги разработат заедничките основи и мерила од оваа спогодба и Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на походот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични приходи во СР Македонија во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа спогодба.

Член 51

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

30 мај 1978 година
Скопје

Оваа самоуправна спогодба ја прифатиле работните заедници на:

Републичкиот штаб за територијална одбрана на СРМ, Републичкиот секретаријат за информации, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичката геодетска управа, Биро за престапки и полпаки на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Советот за истражувачки работи во рударството, Претседателство на СРМ, Републичкиот завод за статистика, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичкиот секретаријат на финан-

сии, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, Републичкиот секретаријат за економски односи со странство, Секретаријат за односи со странство при Извршниот совет на СРМ, Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, Собранието на СРМ, Републичкиот секретаријат за образование и наука, Републичкиот секретаријат за култура, Републичкиот завод за социјални прашања, Комитет за туризам и угостителство, Дирекција за републички стоковни резерви, Извршен совет на Собранието на СРМ, Комитет за физичка култура, Републичкиот завод за техничка соработка, Републичкиот завод за цени, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, Републичкиот секретаријат за труд, Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Републичкиот секретаријат за урбанизам, станбени и комунални прашања, Совет за изградба, одржување, реконструкција на патиштата, Републичкиот завод за општествено планирање, Општински штаб за територијална одбрана — Берово, Управа за приходи при Собранието на општина Берово, Орган на управа при Собранието на општина Берово, Геодетска управа при Собранието на општина Берово, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Берово, Републички секретаријат за внатрешни работи — Испостава на службата за државна безбедност — Битола, Одделение за општи и заеднички работи при Собранието на општина Битола, Секретаријат за внатрешни работи при Собранието на општина Битола, Работна организација за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — с. Кукуречани — Битола, Орган на управа при Собранието на општина Битола, Општински затвор — Битола, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Валандово, Орган на управа при Собранието на општина Валандово, Управа за приходи при Собранието на општина Виница, Општински штаб за територијална одбрана — Виница, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Виница, Орган на управа при Собранието на општина Виница, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Гевгелија, Орган на управа при Собранието на општина Гевгелија, Одделение за приходи при Собранието на општина Гевгелија, Службена служба на Собранието на општина Гевгелија, Управа за општествени приходи при Собранието на општина Гостивар, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Гостивар, Орган на управа при Собранието на општина Гостивар, Геодетска управа при Собранието на општина Гостивар, Орган на управа при Собранието на општина Дебар, Одделение за општествени приходи при Собранието на општина Дебар, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Демир Хисар, Орган на управа при Собранието на општина Демир Хисар, Општински штаб за територијална одбрана Делчево, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Делчево, Извршен совет при Собранието на општина Делчево, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Кичево, Орган на управа при Собранието на општина Кичево, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — Испостава на службата за државна безбедност — Кичево, Управа за општествени приходи при Собранието на општина Кавадарци, Секретаријат за внатрешни работи — Кавадарци, Собранието на општина Крушево, Орган на управа при Собранието на општина Крушево, Општински штаб за територијална одбрана — Крушево, Управа за приходи при Собранието на општина Крушево, Собранието на општина Кочани, Секретаријат за внатрешни работи — Кочани, Општинска геодетска управа — Кочани, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Крива Паланка, Одделение за приходи при Собранието на општина Крива Паланка, Орган на управа при Соб-

ранието на општина Крива Паланка, Орган на управа при Собранието на општина Кратово, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Кратово, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Кратово, Општински штаб за територијална одбрана Куманово, Геодетска управа при Собранието на општина Куманово, Секретаријат за урбанизам, комунални и станбени работи при Собранието на општина Куманово, Секретаријат за прописи, организација и општа управа при Собранието на општина Куманово, Секретаријат за внатрешни работи при Собранието на општина Куманово, Управа за приходи при Собранието на општина Македонски Брод, Орган на управа при Собранието на општина Македонски Брод, Општински штаб на територијална одбрана Неготино, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Неготино, Управа за општествени приходи при Собранието на општина Неготино, Орган на управа при Собранието на општина Неготино, Собранието на општина Охрид, Геодетска управа при Собранието на општина Охрид, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Охрид, Орган на управа при Собранието на општина Пробиштип, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Пробиштип, Собранието на општина Прилеп, Општински затвор Прилеп, Секретаријат за внатрешни работи при Собранието на општина Прилеп, Орган на управа при Собранието на општина Радовиш, Одделение за општествени приходи при Собранието на општина Радовиш, Собранието на општина Ресен, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Ресен, Одделение за приходи при Собранието на општина Ресен, Секретаријат за внатрешни работи на Собранието на град Скопје, Координационо тело на советите на работните заедници на органите на управата и другите служби на Собранието на град

Скопје, Општински затвор Скопје, Управа за приходи на град Скопје, Собранието на општина Гази Баба — Скопје, Собранието на општина Чаир — Скопје, Собранието на општина Кисела Вода — Скопје, Собранието на општина Карпош — Скопје, Собранието на општина Центар — Скопје, Орган на управа при Собранието на општина Св. Николе, Општински штаб за територијална одбрана — Св. Николе, Одделение за приходи при Собранието на општина Св. Николе, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Св. Николе, Орган на управа при Собранието на општина Струмица, Секретаријат за внатрешни работи при Собранието на општина Струмица, Општинска геодетска управа при Собранието на општина Струга, Одделение за внатрешни работи при Собранието на општина Струга, Орган на управа при Собранието на општина Струга, Одделение за финансии при Собранието на општина Струга, Секретаријат за комунални, урбанистички и станбени прашања при Собранието на општина Тетово, Секретаријат за стопанство, планирање и развој при Собранието на општина Тетово, Секретаријат за внатрешни работи при Собранието на општина Тетово, Општински штаб за територијална одбрана Тетово, Управа за приходи при Собранието на општина Тетово, Одделение за имотно-правни работи при Собранието на општина Тетово, Стручна служба на Собранието на општина Тетово, Општинска геодетска управа при Собранието на општина Тетово, Секретаријат за народна одбрана при Собранието на општина Тетово, Одделение за општествени приходи при Собранието на општина Т. Велес, Орган на управа на Собранието на општина Титов Велес, Општински штаб за територијална одбрана Т. Велес, Општински штаб за територијална одбрана Штип; и Синдикат на работниците од општествените дејности на СРМ.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

288.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 и член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници, Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26. VI. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

По членот 1 од Одлуката за утврдување височината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците бр. 02-2765/1 од 13. I. 1978 година се додава нов член 1-а кој да гласи:

Стапките на придонесите утврдени во членот 1 од оваа одлука нема да се применуваат за делот од личниот доход што ќе се исплати од тековниот чист доход во 1978 година за надоместок за користење на годишен одмор до износ од 2.000 динари по вработен и за испратнина при одење во пензија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-8096/4

26. јуни 1978 година

Скопје

Претседател,

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

289.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 26. 06. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 10% придонес од личен доход од земјоделска дејност, и

— 40 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 01. 1978 година.

Бр. 02-8096/6

26 јуни 1978 година

Скопје

Претседател,

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КАВАДАРЦИ 290.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), а во согласност со Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 20 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кавадарци, на седницата одржана на 20 јуни 1978 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба, бр. 165 од 21. IV. 1977 година член 1 се менува и гласи:

„Средства за станбена изградба обезбедуваат работните луѓе со придонес од личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од став 1 на овој член претставува бруто личниот доход“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Обврзници на придонес за станбена изградба се работниците во основните организации на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружен труд, на државните органи, општествено-политичките организации и здруженија и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица и граѓанските правни лица.

Основицата за пресметување на придонесот од предходниот став претставува бруто личниот доход, по стапка од 6%“.

Член 3

Членовите 3 и 4 се бришат.

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Пресметувањето и наплатувањето на придонесот за станбена изградба се врши според прописите за даноците на граѓаните на сметка на Самоуправната интересна заедница на станувањето Кавадарци“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јули 1978 година.

Бр. 01-505

23 јуни 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Стевчо Иванов, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — РАДОВИШ****291.**

Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за определени облици за општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), како и член 24 точка 18 и член 75 точка 1 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ, ЗА 1978
ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход и доход од работен однос, по кој основи се обезбедуваат средства на Општинската заедница.

Член 2

Стапките од придонесите што ќе се плаќаат на Општинската заедница изнесуваат:

— придонес од доход и личен доход од работен однос по стапка од 0,50% од пропишаната основица со член 69 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 133

23 мај 1978 година
Радовиш

Претседател,
Трајче Георгиев, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
РАДОВИШ****292.**

Врз основа на член 14 од Статутот на СИЗ за социјална заштита, ОСИЗ за социјална заштита во Радовиш, на седницата одржана на 21 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ
НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
РАДОВИШ****Член 1**

Со оваа одлука се потврдуваат стапките на придонесот на основните организации на здружен труд — 0,45 и стапките на придонесот од личен доход од работен однос — 0,35.

Член 2

Се брише стапката на придонесот од самостојно вршење на земјоделска дејност.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 02-5

5 јуни 1978 година
Радовиш

Претседател,
Љупчо Димитриев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КРУШЕВО**293.**

Врз основа на член 5 став 1 точка 8 и член 15 и 23 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 9/78) и член 17 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ на станувањето, Собранието на СИЗ на станувањето — Крушево, на седницата одржана на 9 јуни 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС
ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА****Член 1**

Работниците во основните организации на здружен труд, во самоуправните интересни заедници и работните заедници што вршат работи од заед-

нички интерес за повеќе основни организации на здружен труд, на државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица, граѓанско-правните лица и пензионерите се должни да плаќаат придонес за станбена изградба по стапка од 4% како придонес на личниот доход — пензијата.

Основица за пресметување на придонесот од став 1 на овој член претставува личниот доход (брuto личниот доход).

Член 2

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од член 1 на ова одлука се врши според прописите за даноци на граѓаните.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1978 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-98/1
9 јуни 1978 година
Крушево

Претседател,
Живко Талески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО

294.

Врз основа на член 14 став 1 точка 1 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата, а согласно член 67 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за СИЗ за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Валандово, на седницата одржана на 28 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО ЗА 1978 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос кои ги остваруваат работните луѓе што остваруваат личен доход од работен однос, а кој ќе се плаќа на ОСИЗ за општествена заштита на децата а изнесуваат и тоа:

придонес од личен доход од работен однос на бруто износ, со стапка од 0,85%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 5. 1978 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 34/1 од 3. 4. 1978 година, донесена од Собранието на СИЗ за општествена заштита на децата — Валандово.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр. 67/1
28 април 1978 година
Валандово

Претседател,
Томе Лидов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КРИВА ПАЛАНКА

295.

Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/75) и член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Собранието на СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 30 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружен труд, државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и другите работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, се должни да плаќаат придонес за станбена изградба по стапка од 4% применувана на бруто личните доходи и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 2

Обврзници на придонес за станбена изградба од личниот доход по стапка од 4% применувана на бруто личниот доход се и работниците кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 3

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% е и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Социјалистичка Република Македонија за пензионерите и корисниците на правото од пензиско и инвалидско осигурување.

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 4

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот за станбена изградба се врши според прописите за даноците на граѓаните, сметано од 1 април 1978 година.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 70/1 од 26. 12. 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 2/76.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 253
17 мај 1978 година
Крива Паланка

Претседател,
Стојмир Китановски, с. р.

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ШТИП

296.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77) и член 222 став 1 точка 6 од Статутот на општината Штип („Службен гласник на општината Штип“, бр. 4/76), Собранието на општината Штип, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат видовите, висината и начинот на плаќањето на општинските даноци што ги плаќаат работните луѓе и граѓаните за задоволување на општите општествени потреби.

Член 2

Во постапката на обложите, книжењето и наплата на општинските даноци се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

II. ВИДОВИ ДАНОЦИ

Член 3

Даноци што се плаќаат од личните доходи се:

1. данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност и
3. данок од личен доход од авторски права.

Даноци што се плаќаат на приходите се:

1. данок на приходи од имот и
2. данок на добивка од игри на среќа.

Даноци што се плаќаат на имотот и имотните права се:

1. данок на имот и
2. данок на наследство и подароци.

III. ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОЦИТЕ

1. Данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност

Член 4

Данок од личен доход од вршење земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок од земјоделство), се плаќа по пропорционални и различни стапки по групи на катастарски општини, во зависност од условите за стопанисување, односно квалитетот на земјата, начинот на обработката, реализацијата на производството, комуникациите, близината на пазарот и другите околности.

Во зависност од условите од претходниот став на овој член катастарските општини се определуваат во три групи, и тоа:

1. Во првата група спаѓаат следните катастарски општини:

Аргулица, Балван, Караорман, Карбинци, Гарници, Крупиште, Чардаклија.

2. Во втората група спаѓаат следните катастарски општини:

Врсаково, Балталија, Батање, Горни Балван, Горно Трогирци, Долани, Доброшани, Долно Трогирци, Драгово, Козјак, Криви Дол, Лаковица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Пенуш, Радање, Сушево, Софилари, Сарчиево, Селце, Суво Грло,

Судиќ, Три Чешми, Тестемелци, Црвулево, Чифлик, Ново Село (Штипско) и Штип.

3. Во третата група се определуваат катастарските општини од ридско-планинските подрачја, и тоа:

Брест, Вртешка, Голем Габер, Горачино, Ебеллија, Јунозлија, Калаузлија, Калапетровци, Кепекчелија, Кошево, Курфалија, Кучица, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Никомањ, Ново Село (Лакавичко), Оцалија, Почивало, Парналија, Припечани, Пухче, Руњак, Степанци, Танатарци, Шопур и Шапаварлија.

Член 5

Данокот од личен доход од вршење на земјоделска дејност се обложува на катастарскиот приход и се плаќа по следните стапки:

- во првата група, по стапка од 1% и
- во втората група, по стапка од 0,5%.

Член 6

Катастарските општини од ридско-планинските подрачја се ослободуваат од плаќање данок.

Член 7

На даночните обврзници на данок од земјоделство, кои земјиштето во целина или дел од него го здружиле со земјоделска задруга или организација на здружен труд со цел за трајна и долгорочна работа со тие организации, данокот им се намалува за секоја година додека траат таквите односи во зависност од степенот и времето на здружување односно обработка и тоа:

1. на даночниот обврзник кој својот труд и средства за работа ќе ги здружи со организацијата на здружен труд и со неа остварува трајна производна соработка, за што има склучено писмен договор, и во рамките на таа соработка рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружен труд управува со заедничките работи и се одлучува за распределба на заеднички остварениот доход, во рамките утврдени со договорот и општиот акт на организацијата на здружен труд — за 50%;

2. на даночниот обврзник кој со организација на здружен труд, врз основа на писмен договор, воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и вишокот на своите производи ги пласира преку организацијата на здружен труд — за 40% и

3. на даночниот обврзник кој со организација на здружен труд, врз основа на писмен договор, трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавки на репродукциони материјали и друго и вишковиците на своите производи ги пласира преку организација на здружен труд, за 30%.

Доколку се раскине договорот за здружување на земјиштето пред истекот на договорениот рок, данокот на земјоделство за секоја година на таквата соработка се намалува за 10%, а со остатокот од намалениот данок, во смисла на став 1 од овој член, дополнително се задолжува даночниот обврзник.

Член 8

За лицата кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, за првата година по нивното враќање се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделството, а за наредните години данокот им се намалува и тоа: за втората година — 80%, за третата година — 60%, за четвртата година — 40% и за петтата година — 20% од одногодишниот облог со данок, доколку тие и членовите на домаќинството се занимаваат со земјоделство.

2. Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност

Член 9

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (во натамошниот текст: данок од вршење дејности), за даночните обврзници што се обложуваат според вистинскиот доход, се плаќа на чистиот приход по стапка од 23% освен за даночните обврзници што вршат самостојна угостителска, слаткарска, автомеханичарска и адвокатска дејност по стапка од 25%.

Член 10

Покрај даночните обврзници од дејностите наведени во член 67 од Законот за даноците на граѓаните, должни се да водат работни книги и даночните обврзници од следните дејности: производство на суво тесто, цревари, миење и подмачкување на коли и модисти.

Член 11

Даночните обврзници од угостителска, месарска и слаткарска дејност, печење и мелење на кафе и сурогати од кафе, на кои вкупниот приход им е утврден помалку од 600.000 динари, а основицата на данокот од вршење на дејноста им е утврдена помалку од 150.000 динари, се ослободуваат од обврската за евидентирање на прометот преку регистар — каса.

Член 12

Данок од вршење на дејност во годишен паушален износ плаќаат обврзниците доколку не може да им се утврди вистинскиот доход поради посебните услови и начинот на работењето.

Висината на годишниот паушален износ на данокот според став 1 на овој член изнесува и тоа:

1. Работните луѓе што се занимаваат со земјоделска дејност, а занаетчиска дејност вршат како споредно занимање;

а. ковачи, колари, потковачи (налбати), воденичари, влачари, кацари, бонсекари, молери, сидари и др. — од 500 до 3000 динари;

б. за вршење на услуги од комбајни — по 10.000 динари;

в. за вршење на услуги со трактори — по 3000 динари.

2. Работните луѓе што занаетчиската дејност ја вршат како споредно занимање:

а. чистачи на чевли, сечачи на дрва, улични продавачи на семки, ковачи (налбати), опинчари, колари, јажари, крпачи на чевли, продавачи на стари алишта, сарачи, ситари — до 1000 динари;

б. казанџии, коларо-ковачи, кујунџии, бербери, ситари, тенекџии, шивачки, плетачки, трукирачки, каменоресци, крпачи на чевли — до 3000 динари.

3. Работните луѓе што на граѓаните повремено им вршат непосредни услуги како споредно занимање и тоа:

а. автомеханичари, автобравари, автоелектричарска дејност, терацерска, молеро-фарбарска, сидарска и фасадерска, електричарска, механичарска, електро-механичарска, прецизни механичари, инсталатери, заварувачи, шивачи, трактористи, паркетари — до 10.000 динари;

б. плетарска, тапетарска, декоратерска, поправка на чадори, вршење на писарски услуги, козметичка, фармацевтска, златарска, кујунџиска, чевларска, козуварска и берберска — до 3000 динари;

в. лицата што остваруваат приход од музичирање (приредби, свадби и сл.) — од 1000 до 3000 динари;

г. свештенски лица од вршење на чинодејство (попови, оци и сл.) — по 1500 динари;

д. дактилографи, стенографи, препишувачи и умножувачи — по 3000 динари;

і. лица што подучуваат ученици и студенти и сл. — до 3000 динари;

е. слепите лица и останатите инвалиди чија инвалидност е најмалку 50%, под услов да не вработуваат повеќе од еден работник од 1000 до 5000 динари;

5. Работни луѓе постари од 60 години (мажи) и 55 години (жени) што вршат самоуслужни дејности, а дејноста ја вршат исклучиво сами — од 1000 до 5000 динари.

Висината на данокот на паушалниот износ, во смисла на претходниот став, за секој даночен обврзник се утврдува во зависност од видот на дејноста, обемот на работата, капацитетот и техничката опременост на средствата за работи, цената на услугите односно производите, местото каде се врши дејноста, работната и стручната оспособеност на даночниот обврзник и другите услови што се од влијание за остварување на личниот доход на даночниот обврзник.

Член 13

Даночниот обврзник кој данокот во годишен паушален износ, во смисла на членот 12 од оваа одлука којшто во текот на годината остварил чист доход поголем од просечниот личен доход во Републиката, ќе се обложи по вистински доход.

Решението со кое бил задолжен обврзникот во годишен паушален износ во смисла на претходниот став, ќе се смета како решение со кое е утврдена аконтацијата на данокот.

Член 14

Данок од вршење на дејност во процент од секој одделно остварен бруто-приход плаќаат работните луѓе кои вршат повремено услуги на државни органи и организации на здружен труд и на други организации, или остваруваат приход од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарски приход доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански и професионални дејности или авторски права на кои се плаќа данок според вистински доход односно во годишен паушален износ и тоа:

1. на приходите што ги остваруваат застапниците на Југословенската лотарија од продажба на лозови и на приходите од други игри на среќа, по стапка од 10%;

2. на приходите од провизија од продажба на весници, списанија, книги и други публикации, по стапка од 15%;

3. на приходите што ги остваруваат собирачите на отпадоци, по стапка од 5%;

4. од застапување на мали авторски права, по стапка од 10%;

5. од вршење на товарење и истоварење на стоки, од чистење на простории, копачи, сечачи и сл., по стапка од 5%;

6. на приходите од вршење на пренос и превоз на стоки што се остваруваат како споредна дејност, по стапка од 15%;

7. на приходите што ги остваруваат судските вештачи, судските толкувачи и други вешти лица, по стапка од 15%;

8. на приходите што ги остваруваат застапниците на осигурителни заводи и инкасантите, по стапка од 10%;

9. на приходите што ги остваруваат преведувачите, стенографите, дактилографите, нотографите, стенодактилографите, филмските, театарските работници кои остваруваат приходи од продуцентските организации, манекени, туристички водичи, судии на спортски натпревари, по стапка од 20%;

— на приходите од неорганизиран приредби, доколку исплатата на приходите се врши преку здружување на музичарите, по стапка од 10%;

— на приходите што произлегуваат од граѓанско-правни односи, по основ на работа — договор за дело, по стапка од 40% и

— на сите други приходи што ги остваруваат граѓаните по основите што не се напред наброени, по стапка од 25%.

Член 15

На лицата кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, а занаетчиската или друга стопанска дејност започнала да ја вршат во рок од една година по нивното враќање од странство се ослободуваат од плаќање на данок за првата година, а за втората им се намалува данокот за 50% и за третата година 25%, под услов да не користат дополнителен труд од други лица.

Член 16

Се намалува даночната основица на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност на даночните обврзници кои дејноста ја вршат редовно и како трајно занимање, кои вложуваат лични средства најмалку 20.000 динари за набавка на основни средства за модернизација и проширување на дејноста.

Намалувањето на даночната основица, во смисла на став 1 од овој член, се врши по барање на даночниот обврзник, по правило, во годината во која е извршена набавката и во висина на набавната вредност на основното средство, но не повеќе од 50% од утврдениот чист приход утврден за годината за која се однесува намалувањето.

Член 17

На даночните обврзници на кои даночната основица им е утврдена помалку од гарантираниот личен доход на вработените за Републиката за годината за која се врши облогот со данок, данокот од личен доход од вршење на дејност им се намалува 50%.

На даночните обврзници кои за првпат започнале да ја вршат занаетчиската дејност, обложениот данок за првата година им се намалува за 30%, за втората — 20% и за третата година — 10%.

Член 18

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од вршење на дејност лицата кои остваруваат приход од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување противградобијни зрна, од пошумување на голини и приходите што ги остваруваат лицата во врска со отстранувањето на елементарните непогоди.

3. Данок од личен доход од авторски права

Член 19

Данок од личен доход од авторски права се плаќа од остварениот личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања (во натамошниот текст: авторски права) во зависност од видот на авторското право, по стапка и тоа:

— 15% на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, критики, есеи и препен) и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавното изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика, на драмско-музички дела, од патенти и технички унапредувања;

— 18% на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување, на делата од областа на ликовната уметност што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела) и превод на тие дела објавени во весници, списанија и други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавање, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата;

— 20% на личните доходи од снимање музички дела со средства за механичка репродукција (грамфонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукцијата на уметниците (изведувачи) на народната музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите од текстовите објавени во публикациите од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводот на текстовите за конферанси, скечеве и сценарија за забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од останатите авторски права.

Данокот на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по стапка од 25%.

Член 20

Како нужни трошоци за остварување на личниот доход од авторски права се признаваат во висина и тоа:

— 35% од бруто остварениот приход на научни, литературни, публицистички, кинематографски и композиторски творби;

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика и сл.) и творби од сите области на применетата уметност и индустриското обликување;

— 20% од бруто остварениот приход за основните авторски приходи.

4. Данок на приходи од имот

Член 21

Данок на приходи од имот се плаќа:

На основица (динари)	Стапка
до 20.000 дин.	25%
од 20.000 до 30.000 дин.	30%
од 30.000 до 40.000 дин.	35%
од 40.000 до 50.000 дин.	40%
над 50.000 дин.	50%

Член 22

Како трошоци нужни за остварување на приходите од имот се признаваат во висина од 15% од бруто годишниот износ на остварените приходи од имот.

Член 23

Данокот на приходи од имот на остварените приходи од издавање наместени соби, по легло, се плаќа во годишен паушален износ и тоа:

а. за едно легло	— 200 динари,
б. за две легла	— 400 динари,
в. за три легла	— 700 динари,
г. за четири легла	— 1000 динари.

Лицата што остваруваат приходи од издавање на повеќе од 4 легла данокот го плаќаат во висински доход по стапките пропишани во членот 21 од оваа одлука.

Данокот на приходи од имот за издавање наместени соби не се плаќа, доколку наместени соби исклучително се даваат на користење на ученици и редовни студенти пријавени преку ученичкиот дом.

Член 24

Стапката на данокот на приход остварен на име награди добиени од општествено-правни лица изнесува 25%.

Член 25

На даночните обврзници на данокот од приходи од имот, на кои вкупните месечни приходи, вклучувајќи ги и приходите од издавање на згради под закуп, не се поголеми од гарантираниот личен доход пропишани за Републиката во годината за која се врши облог, данокот се намалува за 50% од обложениот данок според одредбите на членовите 21, 22, 23 од оваа одлука.

5. Данок на добивка од игра на среќа

Член 26

Данок на добивка од игра на среќа се плаќа по стапка од 10%.

6. Данок на имот

Член 27

Данок на имот во сопственост на граѓаните се плаќа по следните стапки:

На основица (динари)	С т а п к а		
	За станб. згради	За делов. згради	За згради за одмор и закрепнув.
до 100.000	0,10%	0,15%	0,20%
од 100.000 до 200.000	0,15%	0,25%	0,25%
од 200.000 до 300.000	0,20%	0,25%	0,30%
од 300.000 до 500.000	0,25%	0,30%	0,35%
над 500.000	0,30%	0,35%	0,40%

Член 28

Данокот на имот во смисла на член 27 од оваа одлука им се намалува на сопствениците на деловните простории во кои самите вршат самостојна стопанска и професионална дејност за 50%.

Данокот на имот им се намалува за 20% на сопствениците на згради за одмор и закрепнување што се наоѓаат во планинските подрачја.

Член 29

Данокот на имот за товарни патни моторни возила и комби-возила (фургони), се плаќа во годишен износ по 1.000 динари по тон на носивост, а за тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

Данокот на товарните патни моторни возила и комби-возила (фургони) се плаќа сразмерно на носивост, така што за секој започнат тон до 500 кг. данокот изнесува 50% од износот од став 1 од овој член, а над 500 кг. до наредниот тон на носивост се плаќа како за цел тон.

7. Данок на наследство и подарок

Член 30

Данокот на наследство и за згради се плаќа по следните стапки и тоа:

На основица (динари)	С т а п к а	
	II наследен ред	Останати наследни редови
до 100.000	4	6
од 100.000 до 200.000	6	8
од 200.000 до 300.000	8	10
од 300.000 до 400.000	10	13
од 400.000 до 600.000	13	15
над 600.000	15	20

Данокот на наследство за земјиште се плаќа по следните стапки, и тоа:

На основица (динари)	С т а п к а	
	II наследен ред	Останати наследни редови
до 10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 до 30.000	8	10
од 30.000 до 40.000	10	13
од 40.000 до 50.000	13	16
од 50.000 до 60.000	16	19
од 60.000 до 70.000	19	22
над 70.000	22	25

Член 31

Данокот на подарок за подарено земјиште или градежни објекти се плаќа во висина на стапките на данокот на промет на недвижности и права, утврдени во Одлуката за воведување на општински данок на промет на недвижности и права.

IV. ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 32

Помалите износи на обложените даноци, освен данокот по одбивање и данок на вкупен приход на граѓаните, се плаќаат како што следи:

— обложениот данок до 200 динари се плаќа во една рата; и

— обложениот данок до 500 динари се плаќа во две еднакви полугодишни рати.

За стасаноста на данокот и рокот на наплатата ќе се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 33

Трошоците за секое излегување на извршителите во врска со пописот, пленидбата и продажбата на попишаните предмети изнесуваат 100 динари за еден работник.

Член 34

Трошоците на проценителите и на сведоците се плаќаат по час, во зависност од месечната заработувачка, а ако не се во работен однос се плаќаат дневно по 100 динари.

Член 35

Трошоците за чување и превоз на предметите и сл. ги поднесува даночниот обврзник во остварениот износ.

V. ЕМСТВО

Член 36

На даночните обврзници што вршат угостителска и превозничка дејност со товарни моторни возила ќе им се издава одобрение за вршење на дејноста ако најмалку двајцата граѓани — жители на подрачјето на општината Штип дадат писмена изјава со која емчат со својот имот за исплата на нивните даночни обврски.

Висината на емството ќе се утврдува во висина на годишното задолжение на еден даночен обврзник од дејноста за која се бара одобрение.

Еден примерок од изјавата на емството се доставува до надлежниот орган на општината за давање на одобрение за вршење на определена дејност и еден примерок до Управата за приходи.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните, („Службен гласник на општината Штип“, бр. 6/74, 3/75, 8/76 и 5/77).

На облогот со даноците за 1977 година, што се врши наплатување во 1978 година, ќе се применуваат прописите што биле во важност до влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 38

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Штип“.

Бр. 0201-1677/1
24 мај 1978 година
Штип

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
Ангел Топликлиев, с. р.

Претседател
на Собранието на
општината Штип,
Михаил Данев, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ
297.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77) и член 195 од Статутот на општината Свети Николе („Службен гласник на општината Свети Николе“, бр. 5/74), Собранието на општината Свети Николе, на седницата на Соборот на здружениот труд, со претходно прибавено мислење на Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради задоволување на општите општествени потреби се воведуваат општински даноци на граѓаните на општината Свети Николе, и тоа:

1. данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од вршење на стопанска и професионална дејност;
3. данок од личен доход од авторски права;
4. данок на приходи од имот;
5. данок на добивка од игра на среќа;
6. данок на имот и
7. данок на наследство и подарок.

Член 2

Во поглед на начинот, постапката за утврдувањето и наплатата на даноците од член 1 на оваа одлука се применуваат непосредно Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ВРШЕЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок од земјоделство) се плаќа по пропорционални и различни стапки по групи катастарски општини и зависно од тоа дали на даночните обврзници земјоделството им е единствено занимање или не.

Во смисла на претходниот став, катастарските општини се распоредуваат во две групи и тоа:

1. во првата група спаѓаат следните катастарски општини: Свети Николе, Мустафино, Ерцелија, Кадрифаково, Амзабегово, Пеширово, Долно и Горно Црнилиште, Аџаматово, Сарамзалино, Лозово, Каратманово, Дорфулија, Коселери и Делисинци.
2. во втората група спаѓаат следните катастарски општини: Гуземелци, Сопот, Преот, Малино, Алаќинци, Стањевци, Павлешенци, Долно Гуѓанци, Орел, Немањинци, Буриловци, Мездра, Милино, Горобинци, Кнежје, Ранченци, Мечкуевци, Аџибегово, Трстеник, Крушица, Горно Гуѓанци, Строиманци, Макреш, Патетино, Арбасанци, Стануловци, Богословец, Кишино и Бекирлија.

Член 4

Данок според вистински доход од земјоделска дејност плаќаат даночните обврзници што остваруваат доход од производство на грозје, бостан и градинарски култури во катастарските општини: Свети Николе, Мустафино, Ерцелија, Амзабегово, Пеширово, Долно и Горно Црнилиште, Сарамзалино, Аџаматово и Кнежје, доколку вкупниот приход (доход) остварен во претходната година е поголем од катастарскиот приход во годината за која се врши облог со данок.

Член 5

Данок од земјоделство се плаќа и тоа:

- а) за даночните обврзници од првата група катастарски општини на кои земјоделството им е единствено занимање, по стапка од 2,95%, а за даночните обврзници од II група катастарски општини по стапка од 0,85%;

б) за даночните обврзници од I група катастарски општини на кои земјоделството не им е единствено занимање, по стапка од 5,45%, а даночните обврзници од II група катастарски општини, како и за домаќинствата коишто примаат боречки додаток и инвалиднина чија степен на инвалидност е над 50% данокот изнесува 3,45%.

Член 6

Данокот од земјоделство што се плаќа според вистински доход за даночните обврзници на кои земјоделството им е единствено занимање се плаќа по стапка од 3%, а за даночните обврзници на кои земјоделството не им е единствено занимање по стапка од 5%.

Член 7

На даночните обврзници на данок од земјоделство, кои земјоделството во целина или дел од него со писмен договор го здружиле со земјоделска задруга или организација на здружен труд со цел за трајна и долгорочна соработка со тие организации, данокот им се намалува за секоја година додека траат таквите односи, во зависност од степенот и времето на здружувањето, односно соработката и тоа:

- а) на даночните обврзници што целото земјиште го здружиле за повеќе од 10 години данокот им се намалува за 50%;
- б) на даночните обврзници што над 50% од своето земјиште го здружиле за повеќе од 5 години данокот им се намалува за 30%;
- в) на даночните обврзници што до 50% од своето земјиште го здружиле за помалку од 5 години данокот им се намалува за 20%.

Доколку се раскине договорот за здружување на земјиштето пред истекот на договорениот рок, данокот од земјоделство за секоја година на ваквата соработка се намалува за 10%, а со остатокот на намалениот данок, во смисла на став 1 од овој член, дополнително се задолжува даночниот обврзник.

Член 8

Лицата кои поминале најмалку 3 години во странство со членовите на своето семејство за првата година на враќање се ослободуваат од плаќање данок од земјоделство, а за наредните 4 години данокот им се намалува и тоа: за втората година — 80%, за третата година — 60%, за четвртата — 40% и за петтата година — 20% од едногодишниот облог со данок.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА
ДЕЈНОСТ

Член 9

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (во натамошниот текст: данок од вршење на дејност), за даночните обврзници што се обложуваат според вистински доход се плаќа по стапка од 4%.

а) За даночните обврзници што самостојно вршат угостителска, кафе-мелачка, стакло-резачка, превозничка, млинарска, фризерска и автомеханичарска дејност данокот ќе се плаќа по стапка од 9%.

Член 10

Работни книги, покрај даночните обврзници наведени во член 67 од Законот за даноците на граѓаните, се должни да водат даночните обврзници на кои остварениот вкупен приход им е утврден на 200.000 динари и основната на данокот им е утврдена во претходната година повеќе од 50.000 динари.

Член 11

Даночните обврзници од угостителска, месарска и слаткарска дејност, печење и мелење на кафе и сурогати од кафе, ако вкупниот приход им е утврден помалку од 400.000 динари, а основната на данокот од вршење на дејност им е утврдена помалку од 100.000 динари, се ослободуваат од обврската за евидентирање на прометот преку регистар каси.

Член 12

Данок од вршење на дејност во годишен паушален износ плаќаат обврзниците на кои не може да им се утврди вистинскиот доход поради посебните услови и начинот на работењето.

Висината на годишниот паушален износ на данокот според став 1 на овој член за даночните обврзници од следните дејности изнесува и тоа:

1. Работните луѓе што се занимаваат со земјоделска дејност, а занаетчиската дејност ја вршат како споредно занимање:

а) колари, ковачи, налбати, воденичари — до 200 дин.;

б) казанџии, калајџии, млинари, волновлачари и слично — од 200 до 500 дин.;

в) шивачи, кожувари и кондураџии — од 200 до 100 дин.;

г) превозници со запрежни возила — од 250 до 1000 дин.;

д) леблебиџии и семкари — од 800 до 400 дин.;

ѓ) трактористи што вршат земјоделски услуги (орање, превоз на земјоделски производи и сл.) — од 600 до 2000 дин.;

е) трактористи кои покрај земјоделските услуги вршат транспорт на разни стоки и материјали — од 2000 до 5000 дин.;

ж) трактористи кои претежно вршат транспорт на градежни и други материјали — од 5.000 до 20.000 дин.;

з) комбајнери што вршат земјоделски услуги (жнење и вршење) — од 5.000 до 20.000 дин.;

с) градежни работници-сидари — од 500 до 4.000 дин.;

и) останати дејности — од 300 до 3000 дин.

2. Работните луѓе што занаетчиската дејност ја вршат без постојано работно место (дуќан), освен превозниците со товарни моторни возила и работните луѓе што вршат градежни услуги и тоа:

а) казанџии, калајџии, налбати, самарџии, ситари, плетење на корпи и колари — од 300 до 2.000 дин.;

б) превозници со запрежни возила — од 250 до 1.000 дин.;

в) трактористи што вршат земјоделски услуги (орање, превоз на земјоделски производи и сл.) — од 600 до 2.000 дин.;

г) трактористи кои покрај земјоделските услуги вршат транспорт на разни стоки и материјали — од 2.000 до 5.000 дин.;

д) трактористи кои претежно вршат транспорт на градежни и други материјали — од 5.000 до 20.000 дин.;

ѓ) комбајнери што вршат земјоделски услуги (жнење и вршење) — од 5.000 до 20.000 дин.;

е) леблебиџии и семкари — од 800 до 4.000 дин.;

ж) останати дејности — од 300 до 5.000 дин.;

3. Работните луѓе што на граѓаните повремено им вршат непосредни услуги со неполно работно време и кои немаат постојано работно место (дуќан) и тоа:

а) електроинсталатери, водоинсталатери, бравари, машинобравари, електричари, лимари, радиомеханичари и стаклари — од 1.000 до 5.000 дин.;

б) улични продавачи на семки, костени и друго — од 500 до 5.000 дин.;

в) лица што остваруваат приходи од домашни ракотворби — од 300 до 3.000 дин.;

г) лица што остваруваат приходи од музицирање (приредби на свадби и слично) — од 500 до 5.000 дин.;

д) свештени лица од вршење на чинодејство (попови и други) — од 2000 до 5.000 дин.;

ѓ) дактилографи, стенографи, преписувачи и умножувачи — од 500 до 5.000 дин.;

е) лица што подучуваат ученици, студенти за музицирање и др. — од 500 до 4.000 дин.;

ж) останати дејности — од 500 до 5.000 дин.;

4. Работните луѓе што вршат различни услуги претежно со употреба на сопствена работна сила, како што се: чистачи на чевли, носачи, сечачи на

дрва, опремување на домови, озеленување и уредување на дворни места и сл. — од 300 до 2.500 динари;

5. Слепите лица и останатите инвалиди чија инвалидност е најмалку 50%, под услов да не вработуваат повеќе од еден работник — од 500 до 5.000 динари;

6. Работните луѓе постари од 60 години (мажи) и 55 (жени) коишто вршат самоуслужни дејности, а дејноста ја вршат исклучиво сами — од 300 до 5.000 динари.

Висината на данокот во паушален износ, во смисла на претходниот став, за секој даночен обврзник се утврдува во зависност од видот на дејноста, обемот на работата, капацитетот и техничката опременост на средствата за работа, цената на услугите, односно производите, местото каде се врши дејноста, работната и стручната способност на даночниот обврзник и другите услуги што се од влијание за остварување на личниот доход на даночниот обврзник.

Член 13

Даночниот обврзник кој данокот го плаќа во годишен паушален износ во смисла на член 12 од оваа одлука, ако во текот на годината остварил чист доход поголем од просечниот личен доход во Републиката, ќе се обложи по вистински доход.

Решението со кое бил задолжен обврзникот во годишен паушален износ во смисла на претходниот став, ќе се смета како решение со кое е утврдена аконтацијата на данокот.

Член 14

Данок од вршење на дејност во процент од секој одделно остварен бруто — приход плаќаат работните луѓе кои вршат повремено услуги на државни органи и организации на здружен труд и на други организации, ако кај тие органи и организации вршат работа по договор за дело, или остваруваат приходи од споредни дејности во земјоделството, што не се опфатени со катастарскиот приход, доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански и професионални дејности или од авторски права на кои се плаќа данок според вистински доход, односно во годишен паушален износ и тоа:

1. на приходите што ги остваруваат застапниците на Југословенската лотарија од продажба на лозови и на приходите од други игри на среќа — по стапка од 10%;

2. на приходите од провизија од продажба на весници, списанија, книги и други пуоликации — по стапка од 15%;

3. на приходите што ги остваруваат собирачите на отпадоци — по стапка од 5%;

4. на приходите од застапување на мали авторски права — по стапка од 10%;

5. од вршење на товарење и истоварување на стоки, од чистење на простории, копачи, сечачи и сл. — по стапка од 5%;

6. на приходите од вршење на пренос и превоз на стоки што се остваруваат како споредна дејност — по стапка од 20%;

7. на приходите што ги остваруваат судски вештачи, судски толкувачи и други вешти лица — по стапка од 15%;

8. на приходите што ги остваруваат застапниците на осигурителните заводи и инкасантите — по стапка од 10%;

9. на приходите што ги остваруваат преведувачите, стенографите, дактилографите, нотографите, стенодактилографите и слично — по стапка од 20%;

10. на приходите од неорганизираны приредби доколку исплатата на приходите се врши преку здружението на музичарите — по стапка од 10%;

11. на приходите за извршени услуги на месните заедници и куќните совети — по стапка од 5%;

12. на приходите што произлегуваат од граѓанско-правни односи по основ на работа — договор за дело — по стапка од 40%.

13. на сите други приходи што ги остваруваат граѓаните по основите што не се напред наброени — по стапка од 25%.

Член 15

Лица кои во странство поминале најмалку 3 години со членовите на своето семејство, а занаетчиската или другата стопанска дејност започнале да ја вршат во рок од 1 година по нивното враќање од странство, се ослободуваат од плаќање на данок за првата година, а за втората година им се наплатува данок за 50% и за третата година за 25%, под услов да не користат дополнителен труд од други лица.

Член 16

Се намалува даночната основица на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност на даночните обврзници кои дејноста ја вршат редовно и како трајно занимање, кои вложуваат лични средства од 20.000 динари за набавка на основни средства за модернизирање и проширување на дејноста.

Намалувањето на даночната основица, во смисла на став 1 од овој член, се врши по барање на даночниот обврзник, по правило, во годината во која е извршена набавката и во висина на набавната вредност на основното средство, но не повеќе од 50% од утврдениот чист приход утврден за годината за која се однесува намалувањето.

Член 17

На даночните обврзници на кои даночната основица им е утврдена помалку од гарантираниот личен доход на вработените пропишан за Републиката за годината за која се врши облогот со данок, данокот од личен доход од вршење на дејност им се намалува до 50%.

За даночните обврзници кои за првпат започнале да ја вршат занаетчиската дејност, обложениот данок за првата година им се намалува за 30%, за втората за 20% и за третата година за 10%.

Член 18

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од вршење на дејност лицата кои остваруваат приход од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување противградобијни зрна, од пошумување на голините и приходите што ги остваруваат лицата во врска со отстранувањето на елементарните непогоди.

IV. ДАНОК НА ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА

Член 19

Данок од личен доход од авторски права се плаќа на остварениот личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања (во натамошниот текст: авторски права), во зависност од видот на авторското право, по стапка и тоа:

1. на личните доходи остварени од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика и есеи) и превод на тие дела, публицистички, кинематографски и композиторски и научни творби, дела на ликовната уметност (сликарски, вајарски, графички дела, таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од право на авторот на јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и од патенти и технички унапредувања — по стапка од 15%;

2. на личните доходи остварени од областа на применетата уметност — индустриско обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат за реклама и пропаганда, фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод

на текстовите (освен на книжевните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикациите од забавен жанр, од говорни дела (преведување, говори, беседи и сл.) и дела од областа на архитектурата — по стапка од 20%;

3. на личните доходи остварени од снимени музички дела со средства на механичка репродукција (грамфонски плочи и ленти и сл.), од правата на репродукција на уметниците — изведувачи на народна музика, музиката на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите објавени во публикациите од забавен жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводите на текстовите за конферанси, скечеви и сценарија на радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од други авторски права — по стапка од 25%;

4. општински данок од лични доходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторско право се плаќа по стапка од 20%.

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход остварен од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приходи од идеолошко-политички предавања, предавањата од општо-народна одбрана и предавањата од прва помош.

Член 20

Како нужни трошоци за остварување на личниот доход од авторско право се сметаат и тоа:

— 35% од бруто остварениот приход за научни, литературни, публицистички, кинематографски и композиторски творби;

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика и слично) и творби од сите области на применетата уметност и индустриското обликување и

— 20% од бруто остварениот приход за останатите авторски приходи.

Висината на трошоците од претходниот став, по правило, се утврдуваат врз основа на прибавено мислење од авторските агенции.

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ

Член 21

Данок на приход од имот се плаќа по следните стапки и тоа:

На основица (динари)	Стапка %
до 20.000	25
од 20.000 до 30.000	30
од 30.000 до 40.000	35
од 40.000 до 50.000	40
преку 50.000	50

Член 22

Трошоците нужни за остварување на приходите од имот се признаваат во вистински износ, но не повеќе од 15% од бруто годишниот износ на остварените приходи од имот.

Член 23

Данокот на приходи од имот на остварените приходи од издавање наместени соби по легло се плаќа во годишен пашален износ и тоа:

Наместени соби (легла)	По едно легло
а) за едно легло	400
б) за две легла	300
в) за три легла	200
г) за четири легла	100

Лицата што остваруваат приходи од издавање на повеќе од 4 легла данокот го плаќаат по вистински доход по стапките пропишани во членот 21 од оваа одлука.

Данокот на приходи од имот се намалува за 50% од износите определени во став 1 на овој член, доколку наместените соби исклучиво се даваат на ученици.

Член 24

Данокот на приходи од имот од издавање на легла преку угостителска организација се плаќа по стапка од 10%.

Член 25

Стапката на приходи остварени на име награди добиени од општествени правни лица изнесува 25%.

Член 26

На даночните обврзници на данок на приходи од имот, кои во домаќинствата немаат други приходи или вкупните месечни приходи, вклучувајќи ги и приходите од издавање на згради под закуп, не се поголеми од гарантираниот личен доход пропишан за Републиката во годината за која се врши облог, данокот се намалува за 50% од обложениот данок според одредбите на членовите 21 и 23 од оваа одлука.

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРА НА СРЕКА

Член 27

Данок на добивка од игра на среќа се плаќа по стапка од 10%.

VII. ДАНОК НА ИМОТ

Член 28

Данок на имот се плаќа по следните стапки:

На основица (динари)	С т а п к и		
	За станб. згради	За деловни згради (простории)	За згради за одмор и закрепнув.
до 100.000	0,10	0,15	0,20
од 100.000 до 200.000	0,15	0,20	0,25
од 200.000 до 300.000	0,20	0,25	0,30
од 300.000 до 500.000	0,25	0,30	0,35
преку 500.000	0,30	0,35	0,40

Член 29

Данокот на имот, во смисла на член 26 од оваа одлука, им се намалува на сопствениците на деловните простории во кои самите вршат самостојно стопанска и професионална дејност за 50%.

Данокот на имот им се намалува за 20% на сопствениците на згради за одмор и закрепнување што се наоѓаат во планинските подрачја.

Член 30

Данок на имот во годишен паушален износ за товарните друмски моторни возила и комбли-возила (фургони), нивните приколки и тракторските приколки се плаќа по тон на носивост и тоа:

— на товарните друмски моторни возила и комби-возила (фургони) се плаќа по 1000 динари по тон на носивост;

— на тракторските приколки — по 500 динари по тон на носивост;

Данокот на товарните друмски возила, комби-возила (фургони), нивните приколки и тракторските приколки се плаќа сразмерно на носивоста, така што за секој започнат тон до 500 кг. данокот изнесува 50% од износите во став 1 од овој член, а за над 500 кг. до наредниот тон на носивост се плаќа како за цел тон.

Данокот на товарните друмски моторни возила и комби-возила (фургони), нивните приколки и тракторските приколки се плаќа при регистрацијата на возилата.

По исклучок, на данокот на тракторските приколки со зелени таблички за времето меѓу првата регистрација и новата регистрација се врши облог, а наплата се врши по издаденото решение за извршениот облог.

VIII. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Член 31

Данок на наследство и подарок се плаќа за згради и земјиште.

1. Данок на наследство и подарок се плаќа за згради по следните стапки и тоа:

На основица (динари)	С т а п к а	
	II наследен ред	За останати наследни редови
до 100.000	4	6
од 100.000 до 200.000	6	8
од 200.000 до 300.000	8	10
од 300.000 до 400.000	10	13
од 400.000 до 600.000	13	15
преку 600.000	15	20

2. Данок на наследство и подарок се плаќа на земјиште по следните стапки и тоа:

На основица (динари)	С т а п к а	
	II наследен ред	За останати наследни редови
до 10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 до 30.000	8	10
од 30.000 до 40.000	10	13
од 40.000 до 50.000	13	16
од 50.000 до 60.000	16	19
од 60.000 до 70.000	19	22
преку 70.000	22	25

Член 32

Данокот на наследство и подарок за наследени згради односно земјиште во случај наследникот да има сопствена зграда или стан, односно за земјиште кога го наследува неземјоделец, се плаќа по зголемена стапка за 50%.

Член 33

Данок на наследство и подарок за примени подароци се плаќа по следните стапки:

а) За земјиште

На основица по м ² (динари)	Стапка
до 20	6
од 20 до 30	10
од 30 до 50	14
од 50 до 70	17
од 70 до 100	22
преку 100	25

б) за згради

На основица по м ² (динари)	Стапка
до 1000	8
од 1000 до 2000	10
од 2000 до 3000	12
од 3000 до 4000	14
од 4000 до 5000	17
од 5000 до 6000	20
преку 6000	23

IX. ДРУГИ ОДРЕДБИ И ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 34

Помалите износи на обложените даноци, освен даноците по одбивање на данокот на вкупен приход на граѓаните, се плаќаат како што следува:

1. оложениот данок до 200 динари се плаќа во една рата;

2. обложениот данок до 500 динари се плаќа во две еднакви полугодишни рати.

За стасаноста на данокот и рокот на наплата ќе се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 35

Трошоците за секое излегување на извршителите во врска со пописот, пленидбата и продажбата изнесуваат 100 динари за еден работник.

Член 36

Трошоците на проценителите и на сведоците се плаќаат по час, во зависност од месечната заработувачка, а ако не се во работен однос дневно по 100 динари.

Член 37

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на предадените предмети во висина на вистинските трошоци за пренесување до местото на чувањето, исхраната на добитокот и за чување на предметите по 50 динари за секој започнат ден.

X. ЕМСТВО

Член 38

На даночните обврзници што самостојно вршат стопанска и професионална дејност ќе им се издава одобрение за вршење на дејноста, ако најмалку двајца граѓани жители на подрачјето на општината дадат писмена изјава со која емчат за исплатата на нивните даночни обврски.

Изјавата од став 1 на овој член во писмена форма се заверува од Општинскиот суд. Емците се должни да поднесат доказ за сопственост на имот со кој емчат за исплата на обврските на даночниот обврзник.

Висината на емството ќе се утврдува во висина на годишното задолжение на еден даночен обврзник од дејноста за која се бара одобрение.

Еден примерок од изјавата за емство се доставува до надлежниот орган на Општината за давање одобрение за вршење на определена дејност и еден примерок до Одделението за приходи.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

За сите работи во врска со даноците на граѓаните што не се регулирани со оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Законот за даноците на граѓаните и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 40

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните — пречистен текст, бр.01-945 од 9 јули 1976 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/76) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните, бр. 01-1681/1 од 29 декември 1976 година.

Член 41

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Свети Николе“.

Бр. 0202-268/2
28 февруари 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Драги Апостолов, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола, заведен е спор за развод на брак по тужбата на Милан Стојановски од Битола, булевар „1-ви Мај“ бр. 373-а, против тужената Олга Стојановска, родена од село Барешани, сега во Австралија со непознато место на боравок.

Се повикува тужената Олга Стојановска да се јави на овој суд или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот ќе ја определи старател, кој ќе ја застапува до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 94/78.
(50)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува со овој оглас лицето Мустафи Хусни, од татко Јакуп и мајка Арзија од село Врапчиште, роден на 7 август 1920 година кој наводно нестанал во воените операции при завземањето на Трст во 1945 година, со рок од три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави до овој суд. Во спротивно по истекот на овој рок, нестанатиот Мустафа Хусни од село Врапчиште ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 85/77.

Пред овој суд е заведена парница за развод на брак по тужбата на тужителот Ислами Сетки од село Страјане, Гостиварско, а сега на работа во Титоград како слаткар во слаткарницата „Саат Кула“, застапуван од Тозија Митко, адвокат од Гостивар, против тужената Ислами, родена Војновиќ Јагода, од село Габравец, Општина Ниш, а сега со непозната адреса на живеење.

Видејќи тужената е со непознато место на живеење се повикува да се јави во судот. Во спротивно судот во смисла на член 84, став 2, точка 4 од ЗПП ќе ја одреди за застапник Димовски Мирко, адвокат од Гостивар, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 652/78.
(53)

КОНКУРСИ

Здружениот совет на Занаетчиската задруга „Минер“ од Куманово

распишува
КОНКУРС

за именување работоводен орган (директор) Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено вишо (ВШСС) образование од градежна насока со работно искуство од 3 години на раководно работно место; — да е градежен техничар со над 5 години работно искуство на раководно работно место;
2. да не е осудуван и да не е под истрага;
3. да поднесе програма за развој на организацијата.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Занаетчиската задруга „Минер“ — Куманово, плоштад „Маршал Тито“ бб., во рок од 15 дена од објавувањето.

Некомплетирани молби нема да се земаат во разгледување.
(331)

Работничките совети на ООЗТ „Белград“ — Кавадарци, ООЗТ „Винарство“ — Кавадарци, ООЗТ „Напредок“ — с. Манастирец, ООЗТ „Раец“ — с. Фариш — Кавадаречко, ООЗТ „Лубаш“ — Кавадарци, ООЗТ „Сточарство“ — с. Сопот, ООЗТ „Сопотско Поле“ — с. Сопот, ООЗТ „Иван Сливков“ — с. Паликура, ООЗТ „Флашара“ — Кавадарци, ООЗТ „Единство“ — с. Трстеник — Кавадаречко, ООЗТ „Сува Гора“ — Кавадарци, ООЗТ „Доне Попов“ — с. Конопиште, ООЗТ „Малопродаја“ — Кавадарци, и ООЗТ „Тиквеш-експорт-импорт“ — Кавадарци, сите во состав на АК „Тиквеш“ — Кавадарци, врз основа на своите донесени одлуки го распишуваат следниот

КОНКУРС

за избор на инокосен работоводен орган — управител односно раководител

Освен условите предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За раководител на ООЗТ „Белград“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет и работно искуство од 5 години на раководно работно место; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности, да не е осудуван и да не е под истрага, да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

2. За раководител на ООЗТ „Винарство“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено висока стручна подготовка — земјоделски факултет со најмалку 5 години работно искуство во структурата; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

3. За раководител на ООЗТ „Напредок“ — с. Манастирец кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет со најмалку 3 години работно искуство во структурата или виша земјоделска школа со најмалку 5 години работно искуство; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

4. За раководител на ООЗТ „Раец“ — с. Фариш кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет и работно искуство во структурата најмалку 4 години; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

5. За раководител на ООЗТ „Лубаш“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено висока земјоделска школа лозаро-овоштарски смер и најмалку 3 години работно искуство во структурата; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

6. За раководител на ООЗТ „Сточарство“ — с. Сопот кандидатот треба да има завршено висока стручна подготовка — земјоделски факултет — сточарски смер и работно искуство од 5 години од структурата; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

7. За раководител на ООЗТ „Иван Сливков“ — с. Паликура кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет со најмалку 3 години работно искуство во структурата; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности, да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

8. За раководител на ООЗТ „Сопотско Поле“ — с. Сопот кандидатот треба да има завршено земјо-

делски факултет со над 3 години работно искуство во структурата или виша земјоделска школа со над 7 години работно искуство на раководно работно место; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности, да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

9. За раководител на ООЗТ „Флашара“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет и најмалку 3 години работно искуство во структурата; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

10. За раководител на ООЗТ „Единство“ — с. Трстеник кандидатот треба да има завршено висока школска подготовка со најмалку 5 години работно искуство на раководно работно место, виша школска подготовка со најмалку 10 години работно искуство на раководно работно место, средна школска подготовка со најмалку 10 години работно искуство на раководно работно место; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

11. За раководител на ООЗТ „Сува Гора“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет со најмалку 3 години работно искуство или завршена виша земјоделска школа со најмалку 5 години работно искуство; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности, да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

12. За раководител на ООЗТ „Доне Попов“ — с. Конопиште кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет со најмалку 3 години работно искуство во структурата, виша школа со најмалку 5 години работно искуство во структурата или средно образование со над 10 години работно искуство на раководни работни места; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

13. За раководител на ООЗТ „Малопродаја“ — Кавадарци кандидатот да има завршено висока наобразба од економски смер со најмалку 3 години работно искуство во структурата, или виша наобразба од економски смер со најмалку 5 години работно искуство во структурата или средна наобразба од економски смер со 10 години работно искуство; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности, да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место.

14. За директор на ООЗТ „Тиквеш-експорт-импорт“ — Кавадарци кандидатот да има завршено економски, правен или земјоделски факултет со работно искуство најмалку од 5 години во структурата на раководно место; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја законска пречка за работење на раководно работно место, односно инокосен работоводен орган.

Сите кандидати потребно е да имаат искуство и смисла за создавање на добри меѓучовечки односи во здружениот труд и самоуправувањето.

Личниот доход е според самоуправните спогодби за распределба на личниот доход.

Конкурсот е отворен 15 дена од почетокот на објавувањето.

Пријавите со потребната документација со која се докажува дека кандидатот ги исполнува условите се доставуваат до секторот за општи, правни и кадровски работи при АК „Тиквеш“ — Кавадарци со назнака до конкурсната комисија за избор на раководители на ООЗТ.

Молбите со некомплетирани документи нема да бидат земени во разгледување. (332)

Врз основа на член 4 и 6 од Правилникот за пачинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово

р а с п и ш у в а
О Г Л А С

за јавно наддавање за изградба на инвестиционен објект — станбено деловен комплекс во Куманово

1. Предмет на отстапувањето се: изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи и инсталатерски работи (електрична, водоводна, канализациона, парно, ПТТ, лифтови и сл.).

2. Ориентационата вредност на работите е 55.000.000,00 (педесетипетмилиони динари).

3. Рок за завршување на работите е 24 месеци од денот на воведувањето во работа.

4. Работите ќе се изведуваат во Куманово — централно градско подрачје.

5. Писмените пријави — понудите треба да содржат: фирма (назив и точна адреса на пријавувачот), рок за изведување на работите, гарантен рок, можност за давање на кредит за работите што се отстапуваат со услови за кредитирање, податоци за техничка опременост и податоци за стручните кадри кои ќе учествуваат во изведувањето на предметните работи, список со податоци за кооперантите што ќе учествуваат во изведување на градежно-занаетчиските и инсталатерските работи, изјава дека во случај на склучување на договор за изведување на работите во сè ќе ги прифатат општите и посебните услови на инвеститорот и писмена изјава дека ги прифаќаат посебните узанси за градењето.

6. Понудите се доставуваат во рок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, а се доставуваат до Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4.

7. Во понудата понудувачите се должни да дадат цена по 1 m² нето изградена површина одделно за станбениот дел, одделно за деловниот простор. Во цената треба да бидат опфатени цените на сите градежни и градежно-занаетчиски работи и инсталации.

8. Покрај ова понудувачите се должни да дадат пресметка со единечни цени врз основа на кои се темели цената по 1 m².

9. Критериуми за оценка на најповолните понуди се:

- цената на работите,
- рокот за завршување на работите,
- комерцијално-финансиските услови за давање на кредит,
- гарантниот рок,
- објектот ќе се гради по договор „клуч во раце“,
- заинтересираните организации на здружен труд во предвидениот рок за поднесување на понудите може да се запознаат со инвестиционо-техничката документација секој работен ден од 6,30 до 14,30 часот во просториите на Самоуправна интересна заедница на станувањето — Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 4 — зграда на Црвен крст I кат — Техничка служба.

10. Јавното наддавање ќе се одржи на 4 септември 1978 година во просториите на СИЗ на станувањето — Куманово, со почеток во 10 часот.

11. Во рок од 10 дена по одржување на јавното наддавање учесниците ќе бидат известени која од понудите е прифатена.

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за испраќање лекар на специјализација по следната специјалност:

— еден за анестезиологија.

Покрај општите услови кандидатите ќе треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено медицински факултет;

— да имаат положен стручен испит;

— да познаваат еден од светските јазици;

— да имаат поминато на работа во центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Самоуправната спогодба за основите и мерилата за распределба на личните доходи во Медицинскиот центар — Гевгелија.

Здравствениот дом во Брод Македонски

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

— еден лекар од општа практика за Здравствената станица, с. Пласница.

Услови:

Завршен медицински факултет.

Личен доход по Правилник.

Стан обезбеден во здравствената станица.

Молбата со потребната документација за вработување, се доставува до конкурсната комисија на домот.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Конкурсната комисија на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје, деловна единица филијала — Радовиш

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на раководен орган директор на деловната единица филијала — Радовиш

Услови:

Покрај општите услови, пропишани со закон, да ги исполнува и следните посебни услови:

1. кандидатот да има висока или виша стручна подготовка — правна насока со најмалку 6 години работно искуство на раководни работни места;

2. да поседува организаторска и деловна способност за обавување на функцијата за раководење што се докажува со постигнатите резултати во организациите во кои до именувањето работел;

3. да поседува морално-политички квалитети својствени на член на СК и во досегашната работа да покажал и спремност за развивање на социјалистичките самоуправни односи;

4. да не му е изречена казна забрана за вршење должноста на раководни работни места;

5. да не е осудуван за кривично дело предвидено во член 511 од Законот за здружениот труд.

Кандидатите кои се во работен однос да поднесат потврда дека ќе бидат ослободени од работа во работната организација доколку бидат примени на работа по овој конкурс.

Пријавите со комплетна (оригинална) документација да се достават до конкурсната комисија на ЗОИЛ „Македонија“ деловна единица филијала — Радовиш.

Некомпетираните пријави нема да бидат земени во разгледување.

Личниот доход според Правилникот за основите и мерилата за распределба на доходот и другите лични примања на ЗОИЛ „Македонија“ филијала — Радовиш.

Стан не е обезбеден.

Конкурсот трае до 30. 08. 1978 година.

Пријавите со барањите докази од точка 1—5 да се достават до ЗОИЛ „Македонија“ деловна единица филијала — Радовиш.

Конкурсната комисија при Работната организација „БАЛКАНШПЕД“ — Радовиш

р а с п и ш у в а
по трет пат

КОНКУРС

за избор на генерален директор на Работната организација „БАЛКАНШПЕД“ — Радовиш

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи на СРМ, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— висока школска подготовка од сообраќајна, економска или правна насока со 5 години работно искуство на раководни работни места во сообраќајот, или виша школска подготовка од сообраќајна, економска или правна насока со 6 години работно искуство на раководни работни места во сообраќајот.

Заедно со документацијата да поднесе и развојна програма на Работната организација „БАЛКАНШПЕД“ — Радовиш.

Пријавите со потребната документација да се доставуваат до Конкурсната комисија при Работната организација „БАЛКАНШПЕД“ — Радовиш.

Непотполна документација нема да се разгледува.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (313)

СОДРЖИНА

	Страна
367. Одлука за помилување на осудени лица	753
368. Одлука за определување денот на почнувањето со работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот	754
369. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1978 година	754

370. Одлука за распределба на приходот на Лотаријата на Македонија за 1978 година

754

371. Одлука за именување на помошник на секретарот на Претседателството на СРМ

754

Општествени договори и самоуправни спогодби

286. Општествен договор за изградба и реконструкција на патната мрежа од IV ред во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година

755

287. Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средства за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници во СР Македонија

756

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

288. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците

762

289. Одлука за утврдување на височината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците

762

КАВАДАРЦИ

290. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба

763

РАДОВИШ

291. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи и доходи на граѓаните на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш за 1978 година

763

292. Одлука за одредување стапките на придонесот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш

763

КРУШЕВО

293. Одлука за утврдување стапката на придонес за станбена изградба

763

ВАЛАНДОВО

294. Одлука за утврдување стапките на придонесот за финансирање на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Валандово за 1978 година

764

КРИВА ПАЛАНКА

295. Одлука за утврдување стапката на придонесот за станбена изградба

764

Прописи на општинските собранија

ШТИП

296. Одлука за општинските даноци на граѓаните

765

СВЕТИ НИКОЛЕ

297. Одлука за општинските даноци на граѓаните

769